

CURRICULUM VITAE

Д-Р. СЦИ. ЗОРАН ХАНЦИСКИ

Специјалист по спортска медицина

Доктор на науки, избран доцент

Државен ментор на специјализацијата по спортска медицина

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

<i>Име:</i>	ЗОРАН ХАНЦИСКИ
<i>Датум на раѓање:</i>	Април 2, 1967
<i>Националност:</i>	Македонец
<i>Место на раѓање:</i>	Скопје, Македонија
<i>Брачен статус:</i>	Оженет
<i>Адреса на живеење:</i>	Загребска 10, Скопје
<i>Адреса на работа:</i>	ПЗУ Кинетикус – спортска медицина и наука за движење, Елисије Поповски 31, Скопје
Телефон (работа):	+389 2 3101 201
мобилен:	+38971227303
<i>E-mail:</i>	handziski@yahoo.com ; zoran@kineticus.com.mk

ЕДУКАЦИЈА

1981 – 1985	Првенец на генерацијата во гимназијата "Јосип Броз Тито", Скопје
1985 – 1986	Одслужил воен рок во тогашната ЈНА
1986-1993	Медицнски факултет, Ун."Св.Кирил и Методиј", Скопје. Дипломирал 1993 со просечна оценка 9,18.
1994	Положен државен испит – лиценца за работа како лекар
1996-2000	На специјализација по спортска медицина на Институтот за физиологија, Медицински факултет, Ун."Св.Кирил и Методиј", Скопје. Од 2000 специјалист по спортска медицина.
2002	Магистрира и се стекнува со звање "магистер на медицински науки" на Институтот за физиологија, Медицински факултет, Ун."Св.Кирил и Методиј", Скопје, на тема: "Влијанието на физичките оптоварување на некои морфо-функционални параметри кај деца на возраст од 7-12 години".
2008	Докторира и се стекнува со звање "доктор на медицински науки" на Институтот за

	физиологија, Медицински факултет, Ун."Св.Кирил и Методиј", Скопје, на тема: "Проценка на еден мултифакторски пристап во следење на тренирањето процес кај професионални фудбалери".
2008	Претседател на Здравствен Комисија на МОК
2010	Избран доцент на Медицинскиот факултет, при Универзитет "Гоце Делчев"Штип, септември 2010
2014	Главен доктор на РК Вардар (мажи и жени) и ФК Вардар

СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ

Англиски, германски, српски, хрватски, бугарски

ПРОФЕСИОНАЛНИ АФИЛИЈАЦИИ

- Директор на ПЗУ Кинетикус СЦЈС-спортска медицина и наука за движење (www.kineticus.com.mk)
- Државен ментор на специјализацијата по спортска медицина при Ун. "Гоце Делчев"
- Претседател на Здравствената Комисијата при Македонскиот Олимписки Комитет (МОК)
- Поранешен Доцент на факултетот за медицински науки "Гоце Делчев"- Штип (предмети: физиологија, патофизиологија, спортска медицина, антропологија, кинезитерапија при повреди на локомоторен апарат, деформитетите на рбетен столб и стапала)
- Поранешен доктор на РК Вардар (мажи и жени) и ФК Вардар
- Поранешен главен доктор на Националниот фудбалски тим (У21)
- Поранешен главен доктор на ФК Работнички и ФК Металург
- Официјален едукатор на Biodex Универзитетот во Македонија
- Потпретседател на Националното Здружение на лекари специјалисти по спортска медицина
- Официјален делегат од Република Македонија во Европското Здружение по спортска медицина (EFSMA)
- Член на Нучниот одбор при EFSMA (септември 2010)
- Официјален делегат од Република Македонија во Светското Здружение по спортска медицина (FIMS)
- Член на Европскиот Колеџ за спортски науки
- Член на Антидопинг комисијата при Агенцијата за Спорт и Млади
- Член на Македонското Лекарско Друштво
- Член на Македонското Здружение на физиолози
- Член на Македонската Лекарска Комора

ПУБЛИКАЦИИ

Над 70 трудови од областа на медицината во домашни и странски списанија.
Автор и коавтор на книги од областа на физиологијата, спортската физиологија и спортската медицина

ГЛАВНИ СПОСОБНОСТИ

- Физиологија на вежбање и ергометрија
- Лабораториски и теренски тестирање кај аматери и професионални спортисти
- Нутриција, суплементација и антидопинг во спортот
- Мониторирање на ефектите од тренажниот процес кај аматери и професионални спортисти
- Превенција и рехабилитација на спортски повреди

Научни интереси:

- Мониторирање на ефектите од тренажниот процес кај аматери и професионални спортисти
- Исхрана и суплементација во спортот
- Превенција на спортски повреди

ДРУГИ ИСКУСТВА

- Трета Интернационална Школа по Спортска Медицина при Европскиот Центар за мир и развој, Универзитет за мир при ОН, November, Белград, 2000.
- FIMS курс за лекари на спортски клубови – Унгарија, Будимпешта, 2000.
- Школа по спортска медицина, Турција, Анкара, 2004
- Главен координатор на Континенталниот Семинар по спортска медицина организиран од Интернационалниот Олимписки Комитет, Скопје, 2006
- Главен координатор и предавач на семинарите по спортска медицина при МОК и ФФМ (Фудбалската Федерација на Македонија)
- Антидопинг семинари (Атина, Софија, Минск итн)
- Учесник и модератор на Светските и Европските Конгреси по спортска медицина (Будимпешта, Хазелт, Атина, Лимасол, Прага, Барселона, Анталија, Салзбург, Рим, Антверпен, Словенија итн)
- Главен и оговорен доктор на Македонскиот олимписки тим на Зимските Олимпијади (Ванкувер 2010 и Сочи 2014) и Летната Олимпијада во Лондон 2012

